

"САМУРАЈ" ВО ПОХОД



"LS 460" се претставува како четврта генерација од луксузовата фамилија. Како луксузна лимузина наменета е за возачите кои чувствуваат потреба да возат автомобил кој се карактеризира со напредна технологија. Со задача да го претстави сè она што е најдобро од богатството на техничко-технолошките решенија од Lexus, "LS" настапува со новата



платформа, мотор и револуционерен менувач. Лимузината на Lexus е идеално решение за деловните луѓе, кои сакаат да се разликуваат со имиџот и да ги избегнат клишеата на претходните три германски ривали.

ASTON MARTIN DBS



Супер возилото на најновиот Џејмс Бонд е новиот Aston Martin DBS, односно супериорен DB9, опремен со V12 мотор со 530 коњски сили! Сериската изведба на овој автомобил се очекува да се промовира дури на популарниот Авто саем во Детроит, во јануари следната година.

ФЛЕШ ВЕСТИ

ШКОДА НА АЛКОХОЛ!?

Фабриката за автомобили "Шкода" го завршува развојот на мотор на алтернативен погон - мешавина на бензин и алкохол, кој во понудата треба да се најде на почетокот на идната година. Моторите ќе се извезуваат на пазарот во Шведска, каде што за таков вид алтернатива има поволни услови, изјави Харалд Луданек, член на Управниот одбор на "Шкода", надлежен за технички развој. Според него, се подготвуваат и мотори на земен гас, но нивниот развој ќе потрае уште најмалку една година. Автомобили со мотори на биоетанол веќе произведуваат "Ford", "Volvo", "Fiat", "Saab" и "Volkswagen".

AUTO UNION D-TYPE

Автомобилот Auto Union D-Type, креиран од Ferdinand Porsche, се очекува да направи ценовен рекорд на Christie's аукцијата во февруари во Париз. Автомобилот бил нарачан од Хитлер, со цел да се покаже технолошката моќ на Третиот рајх.

Тој бил произведен во 1939 година и има V12 мотор, со неверојатни (за тоа време) 485 коњски сили, а постигнува максимална брзина од повеќе од 300км/ч! Си-



те возила од овој тип се уништени за време на Втората светска војна, но едно кое било во рацете на Русите и кое го расклопиле за да ги испитаат технолошките достигнувања на Германците, е пронајдено во деведесеттите години на минатиот век. Тоа е возилото кое се очекува да постигне највисока цена што некогаш е платена за еден автомобил. Досега тој рекорд го држи Bugatti Type 41 Royale Sports Coupe од 1931 година - продаден за 5,5 милиони фунти на аукцијата Christie's во доцните осумдесетти години.

HONDA SE ВИБНА ВО НЕБО

Првиот авион на јапонската фабрика позната по производство на автомобили и мопеди "Honda", го свртува вниманието на јавноста со оригиналните технички решенија. Освен со максималната брзина, авионот "Honda-jet" се разликува од другите авиони во сегментот лесни авиони и со намалената бучава на моторот, како и со поголемиот комфор за малубројните патници. Најголемата височина на која може да лета е 43.000 стапки.